

УПАТСТВО ЗА КОНКУРИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ЕРАЗМУС+

Конкурс: [Конкурс](#)

- **Рокот за пријавување е до 5 октомври;**
- Времетраење на мобилноста за студенти: **еден семестар (летен семестар);**
- Право на конкурирање имаат сите кандидати што ги задоволуваат условите од Конкурсот и што ќе достават целосна документација;
- Предност имаат кандидатите што не биле корисници на стипендија преку програмата ЕРАЗМУС+;
- Рангирањето се врши според долунаведените критериуми.

КАДЕ САКАТЕ ДА ОСТВАРИТЕ МОБИЛНОСТ?

- Разгледајте ја листата на Договори, в. <https://ff.ukim.mk/erasmus-plus/>
- Пребарајте на веб-страницата на странската институција (универзитет) каде што би сакале да остварите мобилност;
- Разгледајте ги студиските и предметните програми од таа институција;
- **Најдете минимум 4 предмети што се еквивалентни на предметите од вашата студиска програма;**
- Доколку студиските/предметните програми не се обрајвени на веб-страницата на таа институција, ваша обврска е да стапите во контакт со тамошниот ЕРАЗМУС+ координатор;
- **Препорачливо е да одберете земја во која се зборува јазикот што го студирате.**

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ

Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страницата на Универзитетот http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=169&glavno=42 (меѓународна соработка/ ЕРАЗМУС+) или на интернет-страницата на Факултетот

- пополнет формулар за пријавување (Student Application Form);
- договор за студирање (Learning Agreement) во кој се утврдува програмата за студирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот факултет/Еразмус+ координаторот и факултетот во странство (**минимум 20 ЕКТС-максимум 30 ЕКТС**);
- уверение за положени испити на македонски јазик;
- најмалку една препорака;
- уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот издадена од признат центар/школа за странски јазици;
- уверение за редовен студент- запишан семестар/година (на македонски јазик);
- кратка биографија (Europass model).

Висината на стипендијата за студентите изнесува 550-600 ЕУР месечно, согласно земјата во која се престојува (Види листа на интернет-страницата на [Универзитетот](#)). Патните трошоци и здравственото осигурување ги покриваат лично студентите.

ПОДАТОЦИ ЗА ФАКУЛТЕТОТ, ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ И ЗА ФАКУЛТЕТСКИОТ КООРДИНАТОР

Ss. Cyril and Methodius University – Skopje, “Blaze Koneski” Faculty of Philology
Blvd. Goce Delcev 9A, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

ERASMUS+ Institutional coordinator:

Prof. Ordan Chukaliev, vice-rector e-mail: o.chukaliev@ukim.edu.mk

ERASMUS+ Faculty coordinator:

Prof. Irina Talevska, ERASMUS+ Faculty coordinator

e-mail: erasmus@flf.ukim.edu.mk

(во Договорот – Learning Agreement се внесува името на факултетскиот координатор)

ДОГОВОР (LEARNING AGREEMENT) - ПОПОЛНУВАЊЕ

- Од Договорот го пополнувате **основниот дел (податоци за вас и за координаторите)** и делот **Before the Mobility**;
- ДЕЛ BEFORE THE MOBILITY:

Табела А: ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ (мин. 4, макс. 6)

Табела Б: ЕКВИВАЛЕНТНИ ПРЕДМЕТИ ОД НАШИОТ ФАКУЛТЕТ (мин. 4, макс. 6)

- Секој предмет од Табела А треба да има еквивалентен предмет во Табела Б **(еквивалентност според предметната програма, не според називот)**;
- За еквивалентноста на предметните програми и за признавањето потврдуваат професорите од нашиот Факултет со потпис **(потпис до предметот од странската институција и до еквивалентниот предмет од нашиот факултет)**

Before the mobility				
Study Programme at the Receiving Institution				
Planned period of the mobility: from [month/year] _____ to [month/year] _____				
Table A Before the mobility	Component ² code (if any)	Component title at the Receiving Institution (as indicated in the course catalogue ¹)	Semester (e.g. autumn/spring; term)	Number of ECTS credits (or equivalent) ³ to be awarded by the Receiving Institution upon successful completion
	ESPAÑHOL C1	LINGÜÍSTICA	spring term	6
	LINGÜÍSTICA ESPAÑHOLA II	LINGÜÍSTICA	spring term	6
	NARRATIVA ESPAÑHOLA	LINGÜÍSTICA	spring term	6
	ESPAÑHOL C2	LINGÜÍSTICA	spring term	6
	REALISMO MÁGICO HISPANO-AMERICANO	LINGÜÍSTICA	spring term	6
	PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS (ICLP)	LINGÜÍSTICA	spring term	6
				Total: 36
Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: http://www.lettras.ufrba.br/at/cursos/licenciatura-1-click/ineuas-literatura-e-cultural/magor-em-estudos-espanhols [web link to the relevant information]				
The level of language competence ⁴ in Spanish [indicate here the main language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: A1 <input type="checkbox"/> A2 <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> B2 <input type="checkbox"/> C1 <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> Native speaker <input type="checkbox"/>				
Recognition at the Sending Institution				
Table B Before the mobility	Component code (if any)	Component title at the Sending Institution (as indicated in the course catalogue)	Semester (e.g. autumn/spring; term)	Number of ECTS credits (or equivalent) to be recognised by the Sending Institution
	ШПАНСКИ ЈАЗИК 2	ШПАНСКИ ЈАЗИК	autumn	5
	ШПАНСКИОТ ЈАЗИК ВО ШПАНИЈА И ШПАНСКИОТ ЈАЗИК ВО ЛАТИНСКИОТ ЈАЗИК ВО ЛАТИНСКА АМЕРИКА	ШПАНСКИ ЈАЗИК	spring/ autumn	5
	АНАЛИЗА И КОМЕНТАР НА ТЕКСТОВИ ОД ЛИТЕРАТУРАТА НА ШПАНСКИ ЈАЗИК ОД 20 ВЕК	ШПАНСКИ ЈАЗИК	autumn	5
	ШПАНСКИ ЈАЗИК В	ШПАНСКИ ЈАЗИК	spring	5
	МАГИЧЕН РЕАЛИЗАМ (ПРОЦУТ НА ИСПАНОАМЕРИКАНСКИОТ РОМАН)	ШПАНСКИ ЈАЗИК	spring	5
	ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 2	ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК	spring	5
				Total: 30
Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant information]				

РАНГИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

- Рангирањето се врши според: академскиот успех, познавањето на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата, мотивација;
- Предност имаат кандидатите што не користеле стипендија преку ЕРАЗМУС+.

СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ

- Факултетот ги доставува документите со ранг-листата до УКИМ;
- Селекцијата се прави според бројот на пријавени кандидати на ниво на УКИМ, а се земаат предвид ранг-листите на Факултетите;
- Универзитетот (УКИМ) ги информира избраните кандидати.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Анријана Павлова, административен координатор за ЕРАЗМУС+
приемен термин: 9:00 – 14:00 (секој работен ден)
(канцеларија во Деканатот на Факултетот)
a.pavlova@flf.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 3240-401